

ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ТЕШКИ МЕТАЛИ ВО ИЗВОРСКА ВОДА ОД ОКОЛИНАТА НА СКОПЈЕ

Катарина ЧУНДЕВА, Трајче СТАФИЛОВ и Гораца ПАВЛОВСКА

Институт за хемија, Природно-математички факултет, Скопје,
Р. Македонија

ИЗВОД

Чундева, К., Ставилов, Т. и Павловска, Г. (1999). Определување на тешки метали во изворска вода од околната на Скопје. *Зборник на претории од I-от Конгрес на екологите на Македонија со меѓународно учество (1998). Посебни изданија на Македонското еколошко друштво, Кн. 5, Скопје, 1999.*

Во овој труд се презентирани резултатите од определувањето на тешки метали (Ag, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Tl and Zn) во изворски води од околната на Скопје. (Св. Пантелејмон, Среден Извор, Радуша, Раашче и Капиштец). Концентрирањето на тешките метали од пробите е извршено со примена на колоидна таложна флотација, а определувањето со атомска апсорциона спектрометрија (AAC). Добиените резултати со AAC се споредени со резултатите од определувањето на металите со примена на атомска емисиона спектрометрија со индуктивно спрегната плазма (AEC-ИСП). Резултатите покажуваат дека концентрацијата на определуваните тешки метали во испитуваните обрасци од изворски води се под максимално дозволените концентрации според законските прописи на Р. Македонија.

Клучни зборови: тешки метали, води, определување, концентрирање, колоидна таложна флотација, атомска апсорциона спектрометрија

ABSTRACT

Cundeva, K., Stafilov, T. & Pavlovska, G. (1999). Determination of heavy metals in spring waters from the region of Skopje. *Proceedings of the 1st Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participation (1998). Special issues of The Macedonian Ecological Society, Vol. 5, Skopje, 1999.*

In this work the results of heavy metal determination (Ag, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Tl and Zn) in spring waters of Skopje region (Sv. Pantelejmon, Sreden Izvor, Raduša, Rašče and Kapištec), are given. Preconcentration of heavy metals was carried out by

Определување на тешкиметали во изворска вода...

precipitate colloid flotation and the determination by atomic absorption spectroscopy (AAS). The results obtained by AAS were compared with inductively coupled plasma-atomic emission spectrometric results. The results have shown that the concentrations of metals determined in water sample analyzed are under maximal allowed concentrations by Macedonian regulations.

Key words: Heavy metals, waters, determination, preconcentration, colloid precipitation flotation, atomic absorption spectroscopy

ВОВЕД

Водата за пиење е од големо значење за човекот и другите живи организми. Таа мора да задоволува одредени стандарди во кои точно се означени концентрациите на секој метал. Присуството на повисоки концентрации на тешки метали во водата може да биде последица на загадување од неконтролирано испуштање на отпадни води од производните процеси, без или со недоволно претходно прочистување. Присуството на тешки метали може да биде резултат и на секундарно растворавање на испуштените аеросоли во атмосферата, кои преку подземните води можат да стигнат во изворските води.

Тешките метали дури и кога се застапени во водите со пониски концентрации кои се и несмртоносни за човекот, сепак, со текот на времето можат да се исталожат во пооделни делови од животните или растенијата и да предизвикаат промени во нивните организми. Поголемото количество на тешки метали може да предизвика нарушување на некои биохемиски рамнотежи, кои резултираат со промени и мутации на живите организми, односно промени на животната средина. Токму поради тоа потребно е да се знае точната концентрација на тешките метали во водата за пиење и наводнување (Грушко 1979; Филова 1988).

Атомската апсорциона спектрометрија (AAC) е метода со која брзо и точно се определуваат концентрациите на голем број тешки метали. Меѓутоа, често пати, концентрациите на некои тешки метали во слатките води е премногу ниско за да може да се примени AAC без претходно концентрирање на испитуваните обрасци. Екстракцијата и јонската измена бара употреба на поголеми количества скапи органски реагенси како екстракти и јонизменувачи. Затоа, најчесто се пристапува кон концентрирање на обрасците вода со евапорација како најевтина, но, многу бавна постапка. Меѓутоа, кога се ќе постигнат производите на растворливост на минералните соли присутни во природните води доаѓа до нивно делумно исталожување. Во последно време се развиваат нови т.н. флотациони техники за концентрирање на обрасци вода непосредно пред нивното испитување со AAC.

Аналитичкото флотирање е процес при кој металите присутни во микро количства селективно се издвојуваат на површината од голем волумен вода со помош на гасни меурчиња. Супстанцата која флотационо се сепарира и концентрира се вика *колигенд*, а супстанцата со која се колектира колигендот *колектор*. Супстанцата добиена со интеракција на колигенд и колектор се вика *сублат*. Во употреба се два вида на флотација: *тапажна* и *јонска*. За аналитички цели многу попогодна е таложната флотација, при која сублатот може, но, и не мора да биде хидрофобен. Кога честичките на сублатот се хидрофилни, потребно е да се преведат во хидрофобни, за да меурчињата на гасот, можат да се "закачат" за нив и да ја извршат флотацијата. Преведувањето на хидрофилните честички во хидрофобни се прави со додавање на површинско активни материји (ПАМ).

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ДЕЛ

Апарати

Електротермичките атомско апсорpcionите спектрометриски (ETAAC) мерења на испитуваните елементи извршени се помош на атомски апсорpcionен спектрометар Perkin-Elmer 1100. Високите концентрации на цинкот во испитуваните обрасци вода дозволуваат тој да биде определуван со пламена атомска апсорција (ПААС). За определување на оловото беше користен е атомски апсорpcionен спектрометар Varian SpectraAA 640 Z со Zeeman-ов коректор. Како извори на електромагнетно зрачење користени се ламби со шупливи катоди, за секој поединечен елемент. За определување на цинк користена е смеши ацетилен воздух, а за чистење на графитните цевки, при примена на ETAAC употребен е инертниот гас аргон. Оптималните параметри за секој елемент при мерење со ПААС, ETAAC и ETAAC со Zeeman-ов коректор дадени се во Таб. 1, 2 и 3. Компаративните испитувања со атомска емисиона спектрометрија со индуктивно спрегната плазма (ЕАС-ИСП) направени се со помош на спектрофотометарот Liberty 110 од фирмата Varian.

Таб. 1 Инструментални параметри за определување на Zn со ПААС
Tab. 1 Instrumental parameter for the determination of Zn by flame AAS

ПАРАМЕТАР	АНАЛИТ - Zn
Бранова должина	213.8 nm
Спектрален процеп	2.0 nm
Струја на ламбата	15 mA
Гасна смеша	ацетилен/воздух

Таб. 2 Оптимални инструментални параметри за определување на испитуваните елементи со ETAAC
Tab. 2 Optimal instrumental parameter for the determination of investigated elements by ETAAC

Параметар	АНАЛИТ						
	Ag	Cd	Co	Cr	Cu	Ni	Tl
Бранова должина, nm	328,1	228,8	240,7	357,9	324,8	232,0	276,8
Спектрален процеп, nm	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	2,0
Струја на ламбата, mA	10	4	30	25	15	25	20
Темп. на сушење, °C	100	100	100	100	100	90	90
Време на сушење, s	30	30	30	30	30	20	25
Темп. на жарење, °C	600	300	1300	1200	900	1200	400
Време на жарење, s	20	20	30	30	20	30	30
Темп. на атомизација, °C	2000	2000	2600	2500	2300	2400	2200
Време на атомизација, s	5	5	5	5	5	5	5
Темп. на чистење, °C	2560	2560	2650	2560	2560	2650	2650
Време на чистење, s	5	5	5	5	5	5	5

Таб. 3 Оптимални инструментални параметри за определување на Pb со ETAAC со Zeeman-ов коректор
Tab. 3 Optimal instrumental parameter for the determination of Pb by ETAAC with Zeeman corrector

ПАРАМЕТАР	АНАЛИТ - Pb
Бранова должина	283,3 nm
Спектрален процеп	0,7 nm
Струја на ламбата	10 mA
Температура и време на сушење	95 °C, 40 s; 120 °C, 10 s
Температура и време на жарење	400 °C, 8 s
Температура и време на атомизација	2100 °C, 3 s
Температура и време на чистење	2300 °C, 3 s

Реагенси

За изведување на флотацијата се користи флотациона колона во вид на стаклен цилиндер (пречник 4 см и висина 105 см) со дно од синтетириран стаклен диск со порозност № 4. Вакуумот се постигнува со водена или маслена вакуум пумпа.

Приготвени се матични стандардни раствори на колигендите Ag, Cd, Co, Cu, Cr, Ni, Pb, Tl и Zn со концентрации кои се 1 mg/mL. Непосредно пред секое мерење, потребно за конструирање на калибрационен дијарам или за примена на методата на стандардни додатоци, со разредување овие матични стандарди се приготвуваат серии стандарди за секој поединечен колигенд. Растворот од Fe(III) во вид $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ се приготвува со разредување на елементарно железо со висока чистота (Merck) во концентрирана HNO_3 . Растворот од HMA-HMDTC се приготвува како 0,1 mol/L раствор во 96 % етанол. Растворот на ПАМ се добива со разтворување на натриум додецил сулфат (NaDDS) во 96 % етанол. pH на растворите се регулира со 0,1 mol/L раствор HNO_3 и раствори KOH (2,5 % и 10 %). Како регулатор на јонската јачина се користи заситен раствор KNO_3 ($c = 2,78 \text{ mol/L}$).

Постапка за изведување на флотацијата

Флотационата постапка започнува со копреципитација на испитуваните метали во 1 L образец вода со помош на колеторската смеса во чаша од 1000 mL. За успешно инкорпорирање на колигендите во колекторскиот талог потребно е копреципитацијата да се врши со помош на 10 mg Fe (додадено во вид на $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$), $3 \cdot 10^{-4}$ mol HMA-HMDTC, при pH 6 и јонска јачина 0,02 mol/L. Оптималната вредност на јонската јачина се постигнува со додавање на 6 mL заситен раствор KNO_3 во 1 L вода. Засилениот раствор KNO_3 игра улога на регулатор на коагулацијата. По завршувањето на копреципитацијата на реакционата смеса се додава ПАМ (1 mL 0,5 % раствор NaDDS).

Отако реакциониот систем се префрли во флотационата колона, преку порозното дно околу една минута се врши аерирање со воздух. Реакциониот систем се избиструва и на површината од водениот столб се формира пенлив слој којшто ги содржи колигендите. Обработената водена фаза се отстранува со помош на вакуум преку стаклена цевка-пипета. Заостанатата вода во флотационата колона се всисува со помош на вакум преку нејзиното порозното дно. Сувиот сублат се раствара со вредла 2,5 mL конц. HNO_3 . Потоа колоната и цевката-пипета 3-4 пати се плакнат со 4 mol/L раствор на HNO_3 . Растворот се собира во одмерна колба од 25 mL во Witt-ов апарат поставен под колоната. Откако колбата се

надополнува со 4 mol/L HNO_3 до марката, растворот, кој ги содржи испитуваните метали се испитува со AAC.

Со помош на оваа флотациона постапка за половина час испитуваниот образец природна вода се концентрира 40 пати, а со тоа се овозможува снижување на границата на детекција на испитуваните елементи.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

Испитуваните води се обрасци изворска вода од околината на Скопје. Репрезентативните примероци вода се собираат во полиетиленски туви. Бидејќи со подолго стоење на водата во полиетиленските туви може да дојде до хидролитичкото исталожување на нелов минерални соли кои се присутни во природните води, тие се конзервираат. Нивното конзервирање се врши со додавање на концентрирана HNO_3 до pH 2,5–3,0 (1 mL киселина на 1 L вода). Непосредно пред конзервацијата се определуваат вредностите на pH и германска степен на тврдина на водите (DH^o).

Концентрирањето на тешките метали во обраците од изворска вода извршено е со помош на колоидна таложната флотација со примена на комбинација од два колектора: хидратизиран железо(III) оксид, $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$, и железо(III) хексаметилендитиокарбamat, $\text{Fe}(\text{HMDTC})_3$. Првиот колектор со своите изразито колоидни својства ја обезбедува неопходната аморфност на сублатот, а вториот ја зголемува неговата хидрофобност. Вториот колектор, $\text{Fe}(\text{HMDTC})_3$, се добива при реакција на $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ и реагентот хексаметиленамониум хексаметилендитиокарбamat (HMA-HMDTC). Пред да се пристапи кон определувањето на испитуваните метали утврдени се оптималните услови на постапката на флотационото концентрирање (маса на првиот и вториот колектор, pH на средината, јонска јачина, најпогодна ПАМ, време на индукуција, време на аерирање и сл.) и инструменталните параметри за електротермичка AAC (време на сушење, жарење, атомизација и чистење) (Pavlovska et all. 1997, 1998; Stafilov et all. 1998).

За определување на границата на детекција на испитуваните елементи извршена е флотација на 10 слепи проби по утврдената постапка. После определувањето на концентрацијата на металите за секој поединечен метал пресметана е стандардна девијација (s), релативна стандардна девијација (s_r) и граница на детекција (L_d). L_d е земена како тројна вредност од пресметаната стандардна девијација. Резултатите од овие испитувања се дадени во Таб. 4.

Таб. 4 Стандардна девијација (s), релативна стандардна девијација (s_r) и граница на детекција (L_d) за Ag, Co, Cd, Cr, Ni, Pb и Tl при определување со ETAAC и пламена AAC

Tab. 4 Standard deviation (s), relative standard deviation (s_r) and limit of detection (L_d) for Ag, Co, Cd, Cr, Ni, Pb and Tl in the determination by ETAAS and flame AAS

Метал	$s / \mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$	$s_r (\%)$	$L_d / \mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$
Ag	0.0062	2.0	0.0186
Cd	0.0049	7.9	0.0149
Co	0.0004	1.9	0.0012
Cr	0.0030	3.4	0.0100
Cu	0.0040	7.5	0.0120
Ni	0.0013	6.5	0.0039
Pb	0.0200	3.8	0.0600
Tl	0.0270	5.0	0.0800
Zn	0.2400	4.3	0.7200

Резултатите од определувањето на испитуваните метали се дадени во Таб. 5. Од овие резултати се гледа дека концентрацијата на Ag се движи од $0.026 \mu\text{g}/\text{L}$ (Радуша) до $0.402 \mu\text{g}/\text{L}$ (Пантелејмон). Концентрациите на Cd се многу ниски и се движат од $0.023 \mu\text{g}/\text{L}$ (Радуша) до $0.12 \mu\text{g}/\text{L}$ (Пантелејмон). Концентрацијата на Co е најниска во водите на Пантелејмон ($0.1 \mu\text{g}/\text{L}$) а најголема во водите на Среден извор и Капиштец ($0.25 \mu\text{g}/\text{L}$). Концентрациите на вкупниот Cr се многу ниски во водите на Пантелејмон ($0.1 \mu\text{g}/\text{L}$) и Среден извор ($0.7 \mu\text{g}/\text{L}$), за Рашче ($1.95 \mu\text{g}/\text{L}$) и Капиштец ($4.35 \mu\text{g}/\text{L}$) се нешто повисоки и највисоки се за Радуша ($6.48 \mu\text{g}/\text{L}$). Сл. 1. Високите вредности на хром во Радуша се најверојатно затоа што во овие предели има наобилишта на хромна руда. Во водите на Пантелејмон, Среден извор и Капиштец, Cu е застапен во многу мали концентрации од 0.287 до $0.535 \mu\text{g}/\text{L}$, додека во водата од Кавадарци неговата содржина е нешто повисока ($1.525 \mu\text{g}/\text{L}$). Највисоки концентрации на Cu има во водите од Радуша ($3.975 \mu\text{g}/\text{L}$) и Рашче ($4.138 \mu\text{g}/\text{L}$). Концентрациите на Ni се движат од $0.065 \mu\text{g}/\text{L}$ (Пантелејмон) до $1.1 \mu\text{g}/\text{L}$ (Капиштец). Концентрациите на Pb се многу блиски од 0.23 до $0.37 \mu\text{g}/\text{L}$, во сите води со исклучок на Рашче чија концентрација на Pb изнесува $10.6 \mu\text{g}/\text{L}$ (сл. 2). Највисоката вредност за Pb во водата на Рашче се објаснува со фактот дека овој испитуван образец вода не е земен директно од изворот

Рашче туку како чешменска вода од градскиот водовод на Скопје. Претстојот на водата во градскиот водовод секако влијае на зголемувањето на концентрацијата на Pb во испитуваниот образец на вода. Концентрациите на Tl во водите се многу ниски од $0.1 \mu\text{g}/\text{L}$ (Радуша) до $0.25 \mu\text{g}/\text{L}$ (Капиштец). Од испитуваните метали Zn има највисока концентрација во водите (Таб. 5). Најмалку Zn има во образецот на вода од Среден извор ($2.26 \mu\text{g}/\text{L}$), а најмногу во образецот на вода од Рашче ($182.16 \mu\text{g}/\text{L}$). Поради високите концентрации на цинк во водите, тој се определува со ПААС, додека сите други елементи се определуваат со ETAAC.

Применливоста на предложената методата за испитување води потврдена е со резултати добиени со АЕС-ИСП. Резултатите добиени со AAC и АЕС-ИСП покажуваат висок степен на совпаѓање што може да се види од презентираните хистограми (Сл. 1 и 2). Образците кои се определуваат со оваа компаративна спектроскопска метода се концентрирани со класична евапорација.

Добиените резултати за сите елементи во испитуваните обрасци вода споредени се со максимално дозволените концентрации на метали во водите за пиење и во водите од водотеците (Таб. 5). Очиглено е дека испитуваните елементи во сите обрасци вода се под максимално дозволените концентрации предвидени со актуелните законски прописи.

ЗАКЛУЧОК

Испитувањата во рамките на овој труд потврдија дека методата на флотационо концентрирање во комбинација со AAC може да биде многу корисна при определувањето тешки метали во природни води со $\mu\text{g}/\text{L}$ концентрациски нивои. Методата е брза, ефтина и применлива за испитување на големи волуеми обрасци слатка вода.

РЕФЕРЕНЦИ

- Грушко, Я. М. (1979). Вредные неорганические соединения в промышленных сточных водах. Химия, Ленинград.
- Филова, В. А. (1988). Вредные химические вещества, Химия, Ленинград.
- Pavlovska, G., Čundeva, K., & Stafilov, T. (1997). Zeeman electrothermal atomic absorption spectrometry as a method for lead determination after their flotation with iron(III) hexamethylenedithiocarbamate, Bull. Chem. Technol. Macedonia, 16(2), 131-138.
- Pavlovska, G., Stafilov, T., & Čundeva, K. (1998). Iron(III) hexamethylenedithiocarbamate as a new flotation reagent for concentration of zinc, Fresenius J. Anal. Chem., 361, 213-216.

Stafilov, T., Pavlovska, G. & Čundeva, K. (1998). Iron (III) hexamethylenedithiocarbamate as a new flotation collector for separation of total chromium, Microchem. J., in press.

DETERMINATION OF HEAVY METALS IN SPRING WATERS FROM THE REGION OF SKOPJE

Trajče STAFILOV, Gorica PAVLOVSKA & Katarina Čundeva

Institute of Chemistry, Faculty of Natural Science, Skopje, Republic of Macedonia

SUMMARY

Heavy metals, although present in low nonlethal concentration in spring waters, their residues could concentrate in certain parts of plant and animal organisms causing biochemical unbalances in eco-systems. Therefore it is necessarily to know the exact concentration of these pollutants in drinking and irrigation waters. These type of waters should satisfy some requirements and standards in which are exactly mark concentrations of each metal. In this work the results of heavy metal determination (Ag, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Tl and Zn) in spring waters of Skopje (Sv. Panteleimon, Sreden Izvor, Raduša, Rašće and Kapište), are given. Since concentrations of heavy metals in analyzed waters are very low, it is necessary to perform preconcentration of metals, and then their determination. Preconcentration was carried out by precipitate colloid flotation, and the determination by means of atomic absorption spectroscopy (AAS) under exactly established conditions. The results obtained by AAS were compared with inductively coupled plasma-atomic emission spectrometric results. The results have shown that the concentrations of metals determined in water sample analyzed are under maximal allowed concentrations by Macedonian regulations.

Таб. 5 Споредба на максимално допуштени концентрации (во $\mu\text{g/L}$) на тешки метали во води за пиене и води од водогети и концептациите на тешки метали во испитуваните образци води
Tab. 5 Comparison of maximal permitted concentration of heavy metals in drinking and in stream waters (in $\mu\text{g/L}$) with obtained concentration in investigated samples

Елемент	Масена концентрација / $\mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$			Извор		
	Вода за пиене*	Вода I/II класа**	Вода III/IV класа**	Пантелејмон извор	Среден извор	Радуша Рашце Капиште
Ag	—	10	20	0,402	0,087	0,026 0,177 0,145
Cd	—	5	10	0,120	0,045	0,023 0,050 0,100
Co	—	200	2 000	0,120	0,250	0,125 0,250 0,250
Cr	—	100	500	0,100	0,700	6,480 1,950 4,350
Cr(III)	—	50	100			
Cr(VI)	50	50	100	0,535	0,425	3,975 4,138 0,287
Cu	50	100	100			
Ni	—	50	100	0,065	0,288	0,625 0,250 1,175
Pb	1	50	100	0,250	0,370	0,260 10,600 0,250
Tl	—	—	—	0,125	0,010	0,147 0,250
Zn	5 000	200	1 000	8,380	2,260	27,81 182,16 —

*Според Правилникот за граници на кои водата за пиене не смее да содржи материји кои се штетни по здравјето на луѓето и добитокот (Службен весни на СРМ, 31/77).

* According to the Regulation for maximal permitted concentration of heavy metals in drinking waters (Off. Gaz. SRM, 31/77).


**Според Одлука за максимално допуштена концентрации на радионуклииди и опасни материји во меѓурепубличките водогети, меѓурепубличките води и водите на крајбрежното more на Југославија за пиене не смее да содржи материји кои се штетни по здравјето на луѓето и добитокот (Службен лист на СФРЈ, 8/78).

** According to the Regulation for maximal permitted concentration of heavy metals in steam waters (Off. Gaz. SFRJ, 8/78).

Сл. 1. Вредности на концентрациите на хром во испитуваните проби добиени со ETAAC и AES-ИСП

Fig. 1. Results for the chromium concentration in the investigated samples obtained by ETAAS and AES-ICP

Концентрација на Cr во изворски води



Сл. 2. Вредности на концентрациите на олово во испитуваните проби споредени со оние добиени со АЕС-ИСП

Fig. 2. Results for the lead concentration in the investigated samples obtained by ETAAS and AES-ICP

Концентрација на Pb во изворски води

